


Со издавањето на оваа книга авторот има цел, не само како историско сведочење поткрепено со некакви документи, тие сликовити сведоштва и секавања да бидат сфатени како наивно видување на бурните настани, гледани низ диоптријата на едно дете, но и како носталгично видување на минатото на еден денес веќе припадник на постарата генерација интелектуалци.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Авторот на книгата "Слики од фашистичко-бугарската окупација во Велес", господинот Ристо Андонов, потсетувајќи се на детството минато во родниот Велес, ги полни страниците на ова дело со спомени и со видувања доживевани за време на бугарско-германската фашистичка окупација, времиња исполнети со беда, сиромаштија, глад, страв, опасности и крвопролевања. Сите тие немили настани оставиле силен впечаток кај голем број велешани, а забележани од Андонов само ги потсетуваат оние од неговата генерација на тешките

РАСКАЗИТЕ НА РИСТО АНДОНОВ ЗА МИНАТИТЕ ДЕТСКИ, НО И ЗА СЕГАШНИТЕ НЕМИРНИ ВРЕМИЊА

Слики од фашистичко - бугарската окупација во Велес



ИСТОРИЈАТА СЕ ПОВТОРУВА ЗАРАДИ БАЛКАНСКИТЕ ФРУСТРАЦИИ И ГЛУПОСТИ!

времиња поминати во нивниот град. Настаните доживевани во детството, кои авторот ги носи длабоко во себе, тој се зафати да ги оживее и да ги претстави пред младата популација и граѓаните како сликовни секавања. Всушност, нив така и ги памети, парцијално и нецелосно.

За жал, како резултат на продолжителните манипулации со балканските факти и вистини, авторот Андонов, и денес, кога веќе преминал во седма деценија од животот, е приморан да живее во услови на воени загрозувања, омраза, немири, секојдневни пукотници, загриженост, неизвесност и сиромаштија, но сега и во евидентна опасност да се загуби сè она, што го создаваа постарите генерации.

Описот на настаните, за авторот непобитни вистини, на некои балкански и домашни глупаци нема да им се допаднат, но

како што вели тој, тоа е нивен проблем.

"За жал, тие спомени од минатото во голема мерка укажуваат на сличноста на многу настани кои се случуваат и сега, секако заради континуитетот на балканските фрустрации и глупости! Имено, манипулаторите со вистината секогаш наоѓаат начин фрустрациите и неосвојените желби во минатото повторно да ги оживеат старите страсти, да мобилизираат нови усвитени балкански глави и домашни глупаци кои ќе создаваат страв и немир во нашите души, несигурност во регионот и постојано да нè враќаат назад на некој нов почеток. Тоа го користат разни белосветски насилници, кои ни се наметнуваат како помирувачи, советници, олеснувачи и други видови штетници", ќе запише на првите страници авторот Андонов.

Со публикувањето на оваа книга цел на авторот не е историско сведочење поткрепено со некакви документи, туку тој сака тие сликовити сведоштва и секавања да бидат сфатени како наивно видување и приказ на бурните окупационски настани, гледани низ диоптријата на едно дете, но и како носталгично видување на минатото на еден припадник на генерацијата која подоцна го изведе вековниот скок на сестран развој и напредок на нашата земја. Истовремено, авторот со овие раскази-сведоштва потсетува на фактот дека живееме на Балканот, кој во светот се доживува како "буре полно со барут", во кој продолжува борбата за територии на сметка на македонскиот простор. Факт кој на Македонецот му наметнува бескрајно продолжување на борбата за опстанок.